



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 9 октомври 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XIII

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 28-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

534.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ

Член 1

Во Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) членот 78 се менува така што да гласи:

„Кукниот совет може со цел за поправка и одржување на зградата да склучи заем кај банката.

Кукниот совет на зграда во приватна сопственост може со банката да склучи договор заради обезбедување на заемот да се стави хипотека на зградата и на земјиштето на кое се наоѓа зградата.

За склучување заем и за ставање хипотека потребна е претходна согласност од станбената управа.

Износот на заемот банката ќе му го исплатува непосредно на изведувачот на работите на поправка и одржување на зградата, и тоа на начинот и под условите што се предвидени со прописите за плаќање на градежните работи.

Приватниот сопственик на зградата има право од кукниот совет и од банката да бара податоци за потрошувачката на склучениот заем.

Приватниот сопственик на зградата има право да бара бришење на хипотеката за износот на заемот што е потрошен за други цели, а не за целта за поправка или одржување на зградата.

Отплатата на заемот се врши од амортизациониот фонд на зградата и од фондот за одржување на зградата.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 325

7 октомври 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

535.

Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и членот 23 став 3, во врска со членот 6 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА ТУНИС

1. Се отвора пратеништво на Федеративна Народна Република Југославија во Републиката Тунис.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, со тоа да се смета дека пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Тунис е формирано на 19 февруари 1957 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 314

2 октомври 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

536.

Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и членот 23 став 3, во врска со членот 6 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО МАРОКО

1. Се отвора пратеништво на Федеративна Народна Република Југославија во Кралството Мароко со седиште во Рабат.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 315

2 октомври 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

537.

Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и членот 23 став 3, во врска со членот 6 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРИЈА НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА

1. Пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Швајцарија се подига на степен на амбасада.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 318

2 октомври 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

538.

Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и членот 23 став 3, во врска со членот 6 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАМБОЏА НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА

1. Пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Камбоџа се подига на степен на амбасада. Постојаното седиште на претставништвото и натаму ќе биде во Рангун.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, со тоа што подигањето на пратеништвото на степен на амбасада се смета од 24 август 1957 година, како ден на заедничкото соопштение на двете влади за тоа.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 316

2 октомври 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

539.

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

1. Во Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околиците јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56) во точката I под „В. Во Народна Република Словенија“ редниот број 3 под а) се менува и гласи:

„а) Околицкото јавно обвинителство во Љубљана за подрачјата на околиците судови во Љубљана, Гросупље, Камник и Ракек;“.

2. Во редниот број 3 се додава нова одредба под г), која гласи:

„г) Околицкото јавно обвинителство во Кочевје за подрачјето на Околицкиот суд во Кочевје.“

8. Во редниот број 6 одредбата под г) се брише.
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 326

7 октомври 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

540.

Врз основа на ставот 3 главата XXVIII од Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОТОК (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКО ГУБРЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1. Во Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачко губре и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/57) во точката 1 под 3) по текстот под д) се додава нов текст под г) и е), кој гласи:

„f) суперфосфат 18% 7.500

е) хиперфосфат — мелени сурови фосфати (28—30% P₂ O₅), вкупна фосфорна киселина, финока на мелењето 110—120 7.500“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 332

7 октомври 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

541.

Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56) точката 6 став 2 се менува и гласи:

„Во основицата за определување височината на задолжителната резерва на банките влегуваат и средствата на општествените инвестициони фондови, на фондовите за унапредување на одделни области од стопанството, на фондовите за кредитирање на станбената изградба, како и буџетските и другите средства наменети за финансирање на инвестициите од локално значење. Во оваа основица не влегуваат средствата добиени со кредит од Народната банка.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 329

7 октомври 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

542.

Врз основа на одделот 4 главата XVI од Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА КРЕДИТИТЕ И СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА

1. Во Одлуката за интересните норми на кредитите и средствата на банките кај Народната банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56) во точката 5 се додава нов став 3, кој гласи:

„Банките немаат право на надоместок за кредитите што им ги одобруваат на народните одбори без интерес или по интересна норма од 5% или пониска од 5% годишно. По исклучок, надоместокот ќе се одобрува и за овие кредити ако обврските на народните одбори го надминуваат износот на неискористените локални општествени инвестициони фондови, намален за делот депониран во задолжителната резерва, та банките за тие кредити користат други депозити или кредит кај Народната банка.“

2. По точката 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. На надоместок од претходната точка немаат право банките што ги оснива Сојузниот извршен совет ако во приходите од интересот на кредитите кој тие го одобруваат учествува општествената заедница.“

3. Во точката 6 став 1 место зборовите: „од претходната точка“ се ставаат зборовите: „од точката 5 на оваа одлука“.

4. Точката 8 се менува и гласи:

„Народната банка им го одобрува на банките надоместокот во смисла на оваа одлука на товар на сојузниот интерес преку посебна сметка — „Рефундиран интерес на банките, штедилниците и другите“.

Барањето за надоместок на интересот ѝ се поднесува на Народната банка најдоцна до 30 јуни текушката година за претходната година.“

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 328

7 октомври 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

543.

Врз основа на членот 140 став 1 точка 8 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ НА КОМУНАЛНИТЕ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Комуналните банки и штедилниците, како и задружните штедилници и повисоките деловни организации на тие штедилници (во натамошниот текст: банките и штедилниците), ја вршат распределбата на своите приходи според одредбите на оваа одлука.

2. Приходи на банките и штедилниците се интересите по дадените кредити, провизиите и трошоците што банките и штедилниците ги наплатуваат за услугите во банкарските работи и други приходи.

3. Расходи на банките и штедилниците се интересите, провизиите и трошоците што банките и

штедилниците ги плаќаат, личните и материјалните издатоци и други расходи.

4. Годишниот план на приходите и расходите на комунална банка го одобрува народниот одбор кој ја основал банката.

Годишниот план на приходите и расходите на штедилница односно на задружна штедилница го одобрува народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на штедилницата.

Годишниот план на приходите и расходите на повеќе деловни организации на задружни штедилници го одобрува републичкиот државен секретаријат за работи на финансите.

5. Банките и штедилниците ја вршат амортизацијата на вредноста на основните средства на начинот и во износите предвидени во годишниот план на приходите и расходите. Трошоците за одржување на основните средства ги товарат редовните материјални расходи.

6. Банките и штедилниците не плаќаат интерес на основните средства.

7. Од остварениот вишок на приходите над расходите, според годишната завршна сметка, банките и штедилниците најпрво издвојуваат придонес за резервниот фонд во износ од 15% од остварениот вишок на приходите над расходите, со тоа обврската да престанува кога фондот ќе биде остварен во височина од 10% од вкупно дадените кредити (заеми) според состојбата искажана во годишната завршна сметка.

8. Остатокот на вишокот на приходите над расходите, по подмирувањето на придонесот за резервниот фонд, се оданочува со сојузен данок на добивка.

9. По издвојувањето на сојузниот данок на добивка банките и штедилниците ги издвојуваат ануитетите по заемите за инвестиции.

10. По издвојувањето на износот на сојузниот данок на добивка и ануитетите, комуналните банки од вишокот на приходите издвојуваат придонес за општествените инвестициони фондови и буџетите, според инструментите што ќе ги определи народниот одбор кој ја основал комуналната банка.

По издвојувањето на износот на сојузниот данок на добивка и ануитетите, штедилниците и задружните штедилници од вишокот на приходите издвојуваат придонес за општествените инвестициони фондови и буџетите, според инструментите што ќе ги определи народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на штедилницата.

Повеќе деловни организации на задружни штедилници по издвојувањето на износот на сојузниот данок на добивка и ануитетите, од вишокот на приходите издвојуваат придонес за општествените инвестициони фондови и буџетите според инструментите што ќе ги определи републичкиот извршен совет.

Органите од претходните ставови можат да ги ослободат банките и штедилниците од обврските за издвојување придонес за општествените инвестициони фондови и буџетите и да им определат намена на овие средства.

11. Остатокот на вишокот на приходите по намирувањето на обврските од точ. 8, 9 и 10 од оваа одлука претставува средства за самостојно располагање на банките и штедилниците.

Средствата од фондот за самостојно располагање банките и штедилниците првенствено ги наменуваат за инвестициони цели или за внесување во фондот на обртните средства.

12. Со статутот на банките и штедилниците се утврдува кои фондови имаат банките и штедилниците, начинот за распределба на средствата за самостојно располагање на фондови, како и употребата на средствата на тие фондови.

13. Резервниот фонд на банките и штедилниците служи за покривање на ненаплативите побару-

вања на надоместоците во врска со начелото за материјална одговорност на банките и штедилниците како и за покритие на интерните пресметковни разлики и на вишокот на расходите над приходите.

14. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престануваат да важат одредбите на Одлуката за распределба на приходите на банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56 и 1/57), што се однесуваат на комуналните банки и штедилниците.

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Р.п. бр. 327

7 октомври 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

544.

Врз основа на точката VII од Одлуката за распределба на вкупниот приход на новинските и издавачките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ ОД ДОБИВКАТА ШТО ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ГО ИЗДОЈУВААТ ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЛНОСТ

1. Делоот за фондот за унапредување на издавачката дејност што се должни издавачките претпријатија да го издвојат од делоот на добивката што му одговара на сојузниот данок на добивка во смисла на точката VII од Одлуката за распределба на вкупниот приход на новинските и издавачките претпријатија, изнесува 50% од вкупниот износ на тој дел од добивката.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Р. п. бр. 330

7 октомври 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

545.

Врз основа на членот 27 од Законот за одликувањата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/55), Државниот секретаријат за работи на народната одбрана издава

НАРЕДБА

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ НА ЗНАЧКАТА „НА ОДЛИЧЕН СТРЕЛЕЦ“

1. Во Југословенската народна армија се установава значка „На одличен стрелец“, што им се доделува на војниците и питомците на подофицерските училишта како знак на признање за постигнат одличен успех во стрелање од пешадиско оружје.

2. Значката „На одличен стрелец“ е во тркалеста форма, со пречник од 39 мм. Значката има две лица. На значката се вртани три релјефни контрични крута со точка во средината, во која се сечат вертикалната и хоризонталната линија што ги врзуваат круговите. При врвот на горната половина, под работ, релјефно е испишано „На одличен стрелец“, и тоа на едната страна од значката со кирилица, а на другата страна со латиница. При дното на значката се наоѓа релјефно изработено ловорово ветче, две вкрстени пушки и цевки на минофрлач и митролез што го порабуваат ловоровото

ветче. Значката е изработена од специјална легура со златна патинација.

Значката виси на панделка која ги има боите на државното знаме, а е сложена во вид на рамностран триаголник чии страни се долги 45 мм.

3. Значката „На одличен стрелец“ се доделува по исполнувањето на пропишаните услови во стрелање во тек на определениот период од служењето на воениот срок односно школувањето. Значката се доделува пред строј. На едно лице значката може да му се додели само еднаш.

4. Предлог за доделување значка „На одличен стрелец“ поднесува надлежниот старешина во ранг на командир на чета.

Значката „На одличен стрелец“, на предлог од претходниот став, ја доделува командантот на полк, на него рамен или повисок старешина.

5. Податокот за доделување на значката „На одличен стрелец“ им се убележува на војниците во вивната воена книшка при отпуштањето од служењето на воениот срок, а на питомците — во легитимацијата, по завршетокот на школувањето.

6. Значката „На одличен стрелец“ се носи на левата страна од градите. Таа може да се носи во сите прилики за време на службата во Југословенската народна армија, како и во граѓанство.

За значката „На одличен стрелец“ не постои знак (врвца).

7. Лицата осудени на казна строг затвор, затвор или привремено ограничување на граѓанските права, за време на издржувањето на казната немаат право да ја носат значката „На одличен стрелец“.

8. По смртта на лице на кое му е доделена значка установена со оваа наредба, семејството ја задржува значката, но членовите на семејството немаат право да ја носат.

9. Се овластува началникот на Генералштабот на Југословенската народна армија да ги пропише условите од точката 3 на оваа наредба за здобивање со правото на значката „На одличен стрелец“.

10. Одликувањата „На одличен стрелец“ доделени врз основа на Наредбата за воведување и доделување одликување „На одличен стрелец“ остануваат во важност, но се сметаат како значки, а не како одликувања.

11. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за воведување и доделување одликување „На одличен стрелец“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/53).

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.В.П. бр. 52

26 септември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на народната одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

546.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување разликата во цените при извозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со чланот 7 оддел I став A под а) тачка 6 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и

увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57 и 40/57) во точката I во одделот А во гранката 216 — Домашна преработка на селскостопански производи, таксот под 1 се менува и гласи:

„1. Сува слива : 1,00“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз склучени од тој ден.

П. бр. 345

8 октомври 1957 година
Белград

Го заменува Претседателот
на Комитетот за надворешна трговија
Државен потсекретар,
Ивица Гретиќ, с. р.

547.

Врз основа на точката I под 1 од Одлуката за овластување Одборот за просвета да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) и членот 13 точка 5 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, со согласност од Одборот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАНГОТ НА УЧИЛИШТАТА, КУРСЕВИТЕ И СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ

1. Во Решението за дополние на Решението за рангот на училиштата, курсевите и стручните испити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55) во одделот I под Б во точката 4 место зборовите: „за дентисти, помошни медицински лаборанти и лекарски лаборанти“ се ставаат зборовите: „за помошни медицински лаборанти и апотекарски лаборанти“.

2. Во одделот II под Б во точката 5 место зборовите: „за дентисти асистенти-техничари“ се ставаат зборовите: „за забарски асистентки (инструментарки)“, а место зборовите: „лекарски лаборанти“ се ставаат зборовите: „апотекарски лаборанти“.

Бр. 2422

9 август 1957 година
Белград

Секретар
за просвета и култура
на Сојузниот извршен совет,
Богдан Осолник, с. р.

548.

Врз основа на точката I под 1 од Одлуката за овластување Одборот за просвета да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) и членот 13 точка 5 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, со согласност од Одборот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ

1. Во Решението за рангот на школите и курсевите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52) во одделот I под А точката 3 се брише,

2. Во оделот IV под А точката 52 се менува и гласи:

„52) положен испит за чин на активен офицер или активен нижи воен чиновник од IV класа, со претходно завршено подофицерско училиште во предвона Југославија“.

Бр. 2411

9 август 1957 година
Белград

Секретар
за просвета и култура
на Сојузниот извршен совет,
Богдан Осолник, с. р.

549.

Врз основа на точката I под 1 од Одлуката за овластување Одборот за просвета да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) и чланот 13 точка 5 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, со согласност од Одборот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ

Во Решението за дополнување на Решението за рангот на школите и курсевите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/52) во одделот III под Б точката 5 се менува и гласи:

„5) Положен испит за чин на активен офицер во ЈНА од страна на активен подофицер на предвона Југославија пред Комисијата за офицерски испити на ФНРЈ“.

Бр. 2421

9 август 1957 година
Белград

Секретар
за просвета и култура
на Сојузниот извршен совет,
Богдан Осолник, с. р.

550.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЧНИ ПОДНОШКИ НА ШИНСКИТЕ ВОЗИЛА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кочна подношка со една влошка —
тип I — за железнички возила од
нормален колосек. Диспозиција — JUS P.G3.010

Кочна подношка со една влошка —
тип II — за железнички возила од
нормален колосек. Диспозиција — JUS P.G3.011

Кочна подношка со една влошка —
тип I — за железнички возила колосек 760 мм. Диспозиција — JUS P.G3.015

Кочна подношка со една влошка — тип II — за железнички возила колосек 760 мм. Диспозиција — —	JUS P.G3.016
Кочна подношка со две влошки за железнички возила од нормален колосек. Диспозиција — — — — —	JUS P.G3.020
Кочна подношка со две влошки за железнички возила колосек 760 мм. Диспозиција — — — — —	JUS P.G3.025
Кочна подношка со една влошка за железнички возила од нормален колосек. Држач на кочна подношка, тип I — — — — —	JUS P.G3.030
Кочна подношка со една влошка за железнички возила од нормален колосек. Држач на кочна подношка, тип II — — — — —	JUS P.G3.031
Кочна подношка со една подношка за железнички возила колосек 760 мм. Држач на кочна подношка, тип I	JUS P.G3.035
Кочна подношка со една влошка за железнички возила колосек 760 мм. Држач на кочна подношка, тип II	JUS P.G3.036
Кочна подношка со две влошки за железнички возила од нормален колосек. Држач на кочна подношка	JUS P.G3.040
Кочна подношка со две влошки за железнички возила колосек 760 мм. Држач на кочна подношка — —	JUS P.G3.045
Кочна подношка со една влошка за железнички возила од нормален колосек. Влошка на кочна подношка	JUS P.G3.050
Кочна подношка со една влошка за железнички возила колосек 760 мм. Влошка на кочна подношка — —	JUS P.G3.055
Кочна подношка со две влошки за железнички возила од нормален колосек. Влошка на кочна подношка	JUS P.G3.060
Кочна подношка со две влошки за железнички возила колосек 760 мм. Влошка на кочна подношка — —	JUS P.G3.065
Кочна подношка со една влошка за железнички возила од нормален колосек. Клинец за зацврстување на влошката — — — — —	JUS P.G3.070
Кочна подношка со една влошка за железнички возила колосек 760 мм. Клинец за зацврстување на влошката — — — — —	JUS P.G3.075
Кочна подношка со две влошки за железнички возила од нормален колосек. Клинци за зацврстување на влошките — — — — —	JUS P.G3.080
Кочна подношка со две влошки за железнички возила колосек 760 мм. Клинци за зацврстување на влошките — — — — —	JUS P.G3.085
Кочни подношки со една или две влошки за железнички возила. Капаци за држачи на влошки — —	JUS P.G3.090

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1958 година.

Бр. 3969

2 октомври 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандар-
дизација,

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Упатството за условите за одобрување инвестициони заеми за изградба на кошеви за пченка без конкурс, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/57, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава.

И С П Р А В К А НА УПАТСТВОТО ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУ- ВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ЗА ИЗГРАДБА НА КОШЕВИ ЗА ПЧЕНКА БЕЗ КОНКУРС

Во точката V во третиот ред наместо „10%“ треба да стои „5%“.

Од Југословенската инвестициона банка, 21 септември 1957 година, Белград.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА II ДЕЛ ОД УКАЗОТ БР. 10 ОД 20 АВГУСТ 1957, ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА ВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ДАНСКА, — И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ДАНСКА

I

Се става вон сила II дел на Указот бр. 10 од 20 август 1957, со кој Љубо Илиќ, досегашниот амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, е назначен за вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Данска.

II

Се назначува:

Љубо Илиќ за вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Данска.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 11

27 септември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 40 од 14 септември 1957 година објавува:

Правилник за извршување на Законот за фондот за социјални установи на Народна Република Србија.

Во бројот 41 од 21 септември 1957 година објавува:

Наредба за определување краишта што зиме се сметаат отсечени од сообраќајот;

Правилник за внатрешното уредување, работата и вршењето на ветеринарна контрола во комуналните кланици;

Ценовник за надоместување на шумските штети.

Во бројот 42 од 28 септември 1957 година објавува:

Правилник за установување и водење на рибарскиот катастар.

Во бројот 43 од 5 октомври 1957 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за платите на работниците на Картографскиот завод „Геохарт“ во Белград;

Правилник за измена и дополнење на Правилникот за полагање испити на приватните ученици.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 43 од 7 септември 1957 година објавуваат:

Решение за прогласување на Клиничката болница на Медицинскиот факултет на Свеучилиштето во Загреб за установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Ветеринарна станица Левањска Варош.

Во бројот 44 од 13 септември 1957 година објавуваат:

Решение за оснивање Здравствена станица во Славонски Шамаци;

Исправка на Законот за избирањето и отповикот на одборниците на народните одбори.

Во бројот 45 од 20 септември 1957 година објавуваат:

Уредба за оснивање Комисија за физичка култура;

Решение за разрешување од должност и за именување нов член на Советот за култура и наука на Народна Република Хрватска;

Решение за оснивање Ветеринарна станица Обровац.

Решение за оснивање Дом за народно здравје во Подравска Слатина;

Решение за оснивање Индустриска здравствена станица во Белишће.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 27 од 31 јули 1957 година објавува:

Уредба за извршување на Законот за управувањето и стопанисувањето со имотот на бившите аграрни заедници;

Уредба за сечење на шумско дрво;

Уредба за извршување на Законот за шумските фондови;

Одлука за собирањето, распределбата и употребата на приходите од сечењето на дрва во приватните и задружните шуми;

Одлука за посебните услови за оснивање претпријатија на подрачјето на шумските и дрвните стопанства

Упатство за организација на шумарската служба во околиите и општините;

Решение за разрешување и именување секретар за урбанизам, станбена изградба и комунални работи.

Во бројот 28 од 8 август 1957 година објавува:

Наредба за почетокот на работата на Окружниот суд во Љубљана за подрачјето на Околинскиот суд во Кочевје и за пренесување на работите од Окружниот суд во Ново Место на Окружниот суд во Љубљана;

Наредба за почетокот на работата на Окружниот суд во Љубљана за подрачјето на Околинскиот суд во Ракек и за пренесување на работите од Окружниот суд во Копер на Окружниот суд во Љубљана;

Наредба за заштитените земјишта на подрачјата на општината Цеље;

Упатство за техничките прописи за калкулација и за изработка на претсметката за градежни работи;

Објава од Републичката изборна комисија на НРС за потврда на кандидатурата за изборите на

народен пратеник во Републичкиот собор на Народната скупштина на Народна Република Словенија.

Во бројот 29 од 15 август 1957 година објавува:

Одлука за данокот на промет на хмел.

Во бројот 30 од 22 август 1957 година објавува само одлуки на народните одбори.

Во бројот 31 од 29 август 1957 година објавува:

Одлука за распишување општи избори во народните одбори;

Решение за именување Републичка изборна комисија за изборите на одборници на народните одбори;

Решение за именување околински изборни комисији за изборите на одборници на народните одбори во Народна Република Словенија.

Во бројот 32 од 5 септември 1957 година објавува:

Извештај за резултатот на дополнителните избори за Републичкиот собор на Народната скупштина на Народна Република Словенија во 7 изборна единица.

Во бројот 33 од 12 септември 1957 година објавува само одлуки на народните одбори.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 34 од 6 септември 1957 година нема службен дел.

Во бројот 35 од 13 септември 1957 година објавува:

Наредба за одобрување практична работа ноќе на учениците во стопанството запослени во пекарските дуќани и работилници — пекарите;

Наредба за вршење на домашна дејност;

Извештај од Изборната комисија на НР БиХ за дополнителните избори за народен пратеник на Републичкиот собор на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина во Изборната околија Високо;

Исправка на Наредбата за стопанскиот и спортскиот риболов и за определување на рибини плодшта.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 21 од 21 август 1957 година објавува:

Уредба за посебни услови за основање на претпријатија за обработка на тутун;

Уредба за посебни услови за основање на транспортни претпријатија;

Уредба за техничките секции за патишта;

Уредба за изменување Уредбата за оснивање Републички фонд за станбена изградба;

Одлука за овластување на Одборот за стопанство да донесува акти односно дава согласност или одобрение во работи од надлежност на Извршниот совет;

Одлука за воведување конкурс за запишување нови студенти во учебната 1957/58 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје;

Одлука за распишување општи избори за одборници на народните одбори;

Решение за именување Републичка изборна комисија за одборници на народните одбори;

Решение за определување реонот „Брдско-Сливички“ — општини Новаци — Витолска околија за подрачје на кое стрмните земјишта се загрозуени од ерозија;

Решение за определување реонот „Славичко Поле“ општина Ранковци — Кумановска околија за подрачје на кое стрмните земјишта се загрозуени од ерозија;

Решение за определување реонот „Ваташа“ општина Кавадарци — Титоввелешка околија за подрачје на кое стрмните земјишта се загрозуени од ерозија;

Решение за признавање на стручните испити на работниците на работа во угостителските претпријатија и дуќани;

Решение за именување околиски изборни комитети за избор на одборници на народните одбори.

Исправка на Законот за избирањето и отповикувањето на одборници на народните одбори.

Во бројот 22 од 29 август 1957 година објавува:

Правилник за завршниот испит во мајсторските школи;

Правилник за завршниот испит во стручните училишта со практична обука.

Во бројот 23 од 6 септември 1957 година објавува:

Наредба за спречување и отстранување на тифусот кај кокошките и белата дрскавица кај пилињата;

Исправка на Законот за подрачјата на околиците и општините во Народна Република Македонија.

Во бројот 24 од 16 септември 1957 година објавува:

Решенија за давање согласност;

Одлука за примање на завршната сметка за 1956 година;

Одлука за распределба на општата норма на придонесот за социјално осигурување;

Одлука за распределба на средствата од Фондот за превентивна здравствена заштита;

Одлука за надоместување на трошоците за здравствената заштита на уживателите на пензии и инвалиднини;

Одлука за определување делот на придонесот од Фондот за превентивна здравствена заштита кој влегува во Фондот за превентивна здравствена заштита кај Републичкиот завод;

Одлука за применување на додајниот придонес за социјално осигурување за 1957 година;

Одлука за распределба на средствата од резервата на Републичкиот фонд за здравствено реосигурување за деломично покривање на вишокот на расходите над приходите по завршната сметка за 1955 година на поодделни заводи;

Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување.

Во бројот 25 од 27 септември 1957 година објавува:

Наредба за задолжително издвојување и лекување на лица болни од микоза;

Наредба за преземање мерки за спречување и отстранување сакагијата кај еднокопитниот добиток;

Наредба за преземање мерки за сузбивање на чумата по птиците;

Наредба за определување краишта што се сметаат за отсечени од сообраќајот преку зимата.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 16 од 1 август 1957 година објавува:

Уредба за училиштето за уметнички занаети;

Одлука за нормите на данокот на доход за 1957 година;

Одлука за придонесите од сечење на приватните и задржните шуми на фондовите за унапредување на шумарството во 1957 година;

Одлука за утврдување на обрасците во постапката на изборите за одборници на народните одбори на општините;

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за полагање на дипломскиот испит во Средната учителска домаќинска школа.

Во бројот 17 од 20 август 1957 година објавува:

Одлука за измени на Одлуката за наградите, надоместоците и платите за постојаните функции

на пратениците на Народната скупштина на Народна Република Црна Гора;

Решение за Заводот за фizio-терапија и медицинска рехабилитација Игало—Херцеговини како установа со самостојно финансирање;

Решение за престанок со работата на Заводот за ревизија на работењето на стопанските организации како установи со самостојно финансирање.

Во бројот 18 од 20 септември 1957 година објавува:

Уредба за оснивање Републичка комисија за физичка култура;

Одлука за прием на свршени ученици на средни стручни училишта за студенти на Вишата педагошка школа во школската 1957/58 година.

СОДРЖИНА:

Страна

534. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за управување со станбените згради	721
535. Одлука за отворање на пратеништво на Федеративна Народна Република Југославија во Републиката Тунис — — —	721
536. Одлука за отворање на пратеништво на Федеративна Народна Република Југославија во Кралството Мароко — — —	721
537. Одлука за подигање на пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Швајцарија на степен на амбасада — — — — —	721
538. Одлука за подигање на пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Камбоџа на степен на амбасада — — — — —	722
539. Одлука за измена на Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околиците јавни обвинителства — — —	722
540. Одлука за дополнување на Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачко губре и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство — — — — —	722
541. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка — — —	722
542. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за интересните норми на кредитите и средствата на банките кај Народната банка — — — — —	723
543. Одлука за распределба на приходите на комуналните банки и штедилниците — — —	723
544. Решение за определување височината на делот од добивката што издавачките претпријатија го издвојуваат за фондот за унапредување на издавачката дејност — — —	724
545. Наредба за установување на значката „На одличен стрелец“ — — — — —	724
546. Наредба за измена на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — —	724
547. Решение за измени на Решението за дополнување на Решението за рангот на училиштата, курсевите и стручните испити — — —	725
548. Решение за измени на Решението за рангот на школите и курсевите — — —	725
549. Решение за измена на Решението за дополнување на Решението за рангот на школите и курсевите — — —	725
550. Решение за југословенските стандарди за кочни подношки на шинските возила — — —	725
Исправка на Упатството за условите за одобрување инвестициони заеми за изградба на кошеви за пченка без конкурс	726